

# ШУМАРСКИ ПРЕГЛЕД

## ОРГАН НА ШУМАРСКОТО ДРУШТВО НА НР МАКЕДОНИЈА

REVUE FORESTIÈRE  
ORGAN DE LA SOCIÉTÉ  
DES FORESTIERS DE LA  
RP de MACÉDOINE

JOURNAL OF FORESTRY  
ORGAN OF THE SOCIETY  
OF FORESTERS OF THE  
PR OF MACEDONIA

УРЕДНИШТВО СКОПЈЕ, УЛ. ЕНГЕЛСОВА 2 — ТЕЛ. 37-20

Часописот излегува двомесечно. Годишна претплата: За установи, претпријатија и организации — 1.500 дин., за инженери и техничари — нечленови на Друштвото 600 дин., за студенти, ученици и пом. технички шумарски службеници — 240 дин., за членовите на Друштвото на шумарските инженери и техничари во НР Македонија — бесплатно (пресметано во членарината). Претплатата се прака на чековна сметка 80-КВ-1-Ж-311-Скопје. Соработката се хонорира по утврдена тарифа. Чланците да бидат напишани на машина со проред и да не изнесуваат повеќе од 20 такви страници. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифа. Печатење на сепарати се врши по же-дание на авторот а на негова сметка.

ОДГОВОРЕН УРЕДНИК: Инж. Трајко Николовски

РЕДАКЦИОНЕН ОДЕБОР:

Д-р Инж. Б. Пејоски, Инж. Д. Јелиќ, Инж. Д. Шалтански,  
Инж. Л. Трајков и Инж. С. Цеков

Насловна страна:

Кора од белокора црна топола (*Populus nigra* var.  
*thevestina*), Скопско

Фото: Б. Ничота

# ШУМАРСКИ ПРЕГЛЕД

ОРГАН НА ШУМАРСКОТО ДРУШТВО  
ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

---

ГОД. VII

СКОПЈЕ, ЈАНУАРИ—ФЕВРУАРИ 1959

БР. 1

---

## СОДРЖИНА

Стр.

Проф. Инж. Х. Ем. — (Скопје)

За првениот јавор (*Acer obtusatum* Kit.) во НР.

Македонија . . . . . 1

Инж. МОМЧИЛО АНДРЕЈЕВИЌ — (Скопје)

Вази од печена земја и пластична материја во  
расадничарството на Италија . . . . . 11

Инж. ТОДОР ТОДОРОВСКИ — (Скопје)

Примена на фотограметеријата во уредувањето  
на шумите . . . . . 21

Инж. ТРАЈКО НИКОЛОВСКИ — (Скопје)

За подобро обезбедување на шумските расад-  
ници со квалитетно губре . . . . . 26

Инж. КРУМ АНГЕЛОВ — (Кочани)

Определување на средната далечина за дотур 33

Соопштенија . . . . . 36

Преглед на печатот . . . . . 37

# REVUE FORESTIERE

ORGAN DE LA SOCIETE DES FORESTIERS  
DE LA RP de MACEDOINE

---

L'ANNÉE VII

SKOPJE, I — II 1959

N° 1

---

## S A M A I R E

Page

Prof. ing. H. Em. (Skopje)

Der stumpfblättrige ahorn (*Acer obtusatum* Kit.)  
in der VR Mazedonien mit bück sight auf forstme-  
lliorationen . . . . . 1

Ing. M. ANDREJEVITSCH — (Skopje)

Ziergefässse aus Backezde und plastische Materien  
in der italienischen Pflanzstätten . . . . . 11

Ing. TODOR TODOROVSKI — (Skopje)

Anwendung der Photogrammetrie bei der Waldein-  
richtung . . . . . 21

Ing. T. NIKOLOVSKI — (Skopje)

Die Düngungsversorgung der Baumschulen (Um  
einen Projekt) . . . . . 26

Ing. KRUM ANGELOV — (Kočani)

Bestimmung der Mittelentfernung für Zuschieben 33

Information . . . . . 36

Revue des revues . . . . . 37

Проф. инж. Х. Ем, Скопје

**ЗА ЦРВЕНИОТ ЈАВОР (*Acer obtusatum* Kit.)  
ВО НР МАКЕДОНИЈА ВО ВРСКА СО ШУМСКИТЕ  
МЕЛИОРАЦИИ**

Брзото пораснување на македонските щикари во текот од десетина години што поминаа од кога се прекрати козарството кај нас, го привлекува вниманието на најшироката наша општественост. Обемни шумскомелиоративни работи со кои да се усмерува идниот развој на одново оживелите дробаци веќе станале неодложна потреба. Од мерките што ги опфаќаат вакви веќе мелиорации има особена важност внесување иглолисни видови од една, а подржување и раширивање веќе застапените квалитетни лисјарски видови од друга страна. Меѓу лисјарите што заслужуваат, по нашето мнение, да им се дава предимството во многуте случаи мелиорации на щикарите треба да е црвениот јавор (*Acer obtusatum* Kit.), познат и под името глухи јавор или јавор глухач и др. и во други краишта на нашата земја.

Црвениот јавор е високо дрво што достасува 25 м височина, па дури и повеќе. Расте брзу, обилно дава плод и се расејава по околицата, а после сечата интензивно се регенерира со избоџи. Во расадникот производството на фиданки од црвен јавор не задава никакви тешкотии. Неговата дрвесина, црвеникавобела, ги поседува својствата по коишто воопшто е цената јаворовината, а служи за производството на убави мебели (5).

Типичен претставител на илирската флора, црвениот јавор со неколку свои вариетети и форми е распространет од Истра, па низ западните краишта на Балкански Полуостров до северна Грција (Тесалија), а се сретнува и појужна Италија (2, 4, 7). Во НР Македонија црвениот јавор расте по планините околу котлината Полог (горниот тек на р. Вардар), во сливовите на Треска и Црна Река, притоки на Вардар и во сливот на р. Дрим со охридска и преспанска котлина, р. Радика и мајковска котлина. По средниот тек

на Вардар и источно од него црвениот јавор веќе не се појавува, според досегашните наши проверувања, т.е. распространетоста му е ограничена во НР Македонија на западните нејзини краишта, како, впрочем и на низа други видови што се припадници на илирската флора.

Црвениот јавор вирее во разновидни почви од базична до умеренокисела реакција, врз карбонатен како и силикатен супстрат. Неретко почвата е сосем плитка, каменлива. Почексто се сретнува сепак по карбонатни терени. Височинското распространување има широко, меѓу 300 и 1.600 м (1), во НР Македонија долната граница ќе треба да се побара нешто повисоко. По височините над 1.200 м отпр. црвениот јавор преедимно се виѓава по присојници и врз карбонаца подлога.

Македонските наоѓалишта на црвениот јавор најчесто се по падините на речни пребојници и на котлини. Во зависност од ваквите релејфни услови соодветните станишта се одликуваат со поголема влажност на воздухот односно произложените околни местности, а и температурните екстреми и колебања се поумерени. Сепак, климатските услови при коишто вирее овде црвениот јавор, веројатно се доста разнолики, ова од една страна поради големата височинска амплитуда на неговите наоѓалишта, од другата во врска со постоејќите локалноклиматски разлики и при еднакви височински положби. Ова може да се види и од следниве неколку податоци за места што се наоѓаат во македонскиот ареал на црвениот јавор, а за приближно истата надморска височина, меѓу 607 и 750 м. Во теснината на р. Радика напр., количината на врнежите е двојно поголема односно по другите места од таблицата. Навистина, треба да имаме во предвид и околноста дека 67% од количината на врнежите во долината на р. Радика паѓаат вон од вегетациониот период.

Метеоролошки податоци (9, 10) од ареалот на црвениот јавор во НР Македонија за височини меѓу 600—750 м.н.в.

Место, подрачје	Слив	Вис. н. м.	Врнежи			Години осмотр.	
			год.	вег. период IV — IX	Ср. год. темп. °C		
				м/м	%		
Капина Порече	Треска	750	732	311	43	9.9 7 1934—40	
Кичево кичев. котл.	Треска	607	756	315	42	— 15	
Битола Пелагонија	Црна Р.	628	703	215	41	11.8 15 1926—40	
Струга Охрид. ез.	Дрим	697	760	235	21	11.0 15 1931—35	
Ростуша Радуша	Дрим	720	1441	470	33	— 15 1935—39 1950—56	

Црвениот јавор, во Македонија, претежно е дрво на дабовиот шумски појас. Најповеќе дрвото се сретнува во шумските заедници од свезата на црниот габер (*Orneto—Ostryon*), по листопадни и црноборови шуми. Осем ова, црвениот јавор учествува и во составот на некои заедници од свезата на плоскачот (*Quercion confertae*) и од свезата на белиот габер (*Carpinion orientalis*). Сите овие заедници имат термофилен, а во повеќето случаи и ксерофилен карактер. Во составот на горунови шуми (*Querceta petraeae*, *Querceto—Carpinetum*), а натаму и во букови шуми, претежно во заедници на брдска бука-ва шума, црвениот јавор влиза во средини со поизразено мезофилно обележје. (*Fagion illyricum*). Присатноста на јаворов во повеќето од коштанови шуми од западните краишта на НР Македонија (6, 8) исто треба да се забележува.

Особено се интересни и шумските заедници од самите црвен јавор, а и други во коишто еден од главните видови во катот на дрвјата е црвениот јавор (3). Ваквите шумски состојини се сретнуваат меѓу 700 и 1.500 м.н.м. во масивот Каракорман—Славеј и во подрачјето Маврово—Радика. Пред се во ова подрачје се наоѓаат соединети термо-ксерофилни и мезофилни видови растенија во составот на сите слоеви на шумските заедници од црвен јавор. Над мавровската котлина напр., заедно со црвениот јавор расте елата (*Abies alba*), диволеска (*Cryylus colurna*), *Daphne mezereum*, леската, буката, горунот, а во теснината на р. Радика на црвениот јавор му се придржуваат коштанот (*Castanea sativa*), оревот, горскиот јасен (*Fraxinus excelsior*), габровите (*Carpinus betulus* заедно со *C. orientalis*) и црниот габер (*Ostrya carpinifolia*) горскиот јавор, горски и брест, па кленовите (*Acer campestre*, *A. hyrcanum*, *A. monspessulanum*) итн. Ваквите шуми имаат обележје на реликтни растителни заедници, преживеале до денеска најчесто по речните теснини.

Црвениот јавор, според изложеното, е дрво со широка еколошка амплитуда, вид што вирее по термо-ксерофилни заедници, но сеуште и во поизразено мезофилни. По стапишта, изложени на действото од суви ветрови црвениот јавор го нема (срдно Повардарје веќе лежи вон од неговиот ареал). Макаршто црвениот јавор и се сретнува во придржба на горскиот јавор (*Acer pseudoplatanus*) во некои шумски заедници, општо земено, црвениот јавор, речиси,

го заменува горскиот по оние станишта што се претопли и пресуви за виреенje на последниот. Важна е за практиката на шумските мелиорации имено можноста на одгледувањето висококвалитетна јаворовина и по оние станишта што веќе не се погодни за мезофилниот горски јавор.

На крај уште неколку зборови за полесното распознавање на црвениот јавор. На ова место ќе се ограничиме да ги набележиме поважните разлики што постојат меѓу црвениот и горскиот јавор. Според веќе изнесеното понапред, нужно е секогаш да имаме во предвид ареалните граници и еколошките особености на црвениот јавор, а по некои морфолошки и фенолошки својства двата вида јавори јасно се разликуваат во текот на целата година; тие ги ќе ги покажеме во следново.

На пролет, цутот на црвениот јавор паѓа пред или најдоцна едновремено со пролиснувањето — горскиот јавор цути туку после свршениот развој на лисјето. Одделните цветови на црвениот јавор се многу покрупни одошто на горскиот јавор. Собрани се во чадоровидни соцветии кај црвениот, а во гроздови со долго вретено кај горскиот јавор.

Летно време пред се ги разликуваме двата вида јавори по лисјето: црвениот јавор претежно со округлести, тупозаплечни режњеви што се разделени под прави, дури и тупи аглови, наличјето на лиснатата плојка госто светло-мофкасто — горскиот јавор со заострени, острозаплечни режњеви, агловите меѓу кои се остри, тесни; наличјето на потполно развиеното лисје е голо, но посветлозелено, лицето потемнозелено одошто кај црвениот јавор.

На есен, лисјето на црвениот јавор, пред се по припечни или инаку суви станишта, пред листопадот станува црвено (од ова и народното име) — лисјето на горскиот јавор пред листопадот е сумпорножолто.

Зима. И во времето од листопадот до повторното пролиснување двата вида јавори ги разликуваме со потполна сигурност, по изгледот на зимските папки. Црвениот јавор има папки заострено-вретенасти и во две бои; покривните лушпи, осем во близина на работовите кадешто се темнокафеави имат покрива од сиви косми — горскиот јавор со светлозелени, широки папки; цаклести покривни лушпи со работ во вид на тенка кафеава линија.

Вака, во секое доба на годината двата вида јавори лесно ги разликуваме, макаршто црвениот јавор е доста променлив вид.

Овие неколку податоци за црвениот јавор што го покажуваат како видот, интересен за нашите работи по мели-

орација на шумите, треба да придонесуваат за посемелб не-  
гово воведување во асортиманот на многуте шумски  
расадници.

Да споменим уште дека црвениот јавор, култивиран,  
вирее дури во околината на Осло, (Норвегија) (5).

## ЛИТЕРАТУРА

- 1 Beck-Mannagetta G. D. Vegetationsverhältnisse d. illyrischen Länder. Leipzig 1901
- 2 Diapulis H. Synopsis florae graecae. Athinai 1948
- 3 Ем Х. — Џеков Сл. За шумите и планински пасишта на Караорман. Шумарски преглед. Скопје 1954
- 4 Fukarek P. Javori Bosne i Herceg. i radov. K. Maly-a. God. Biološkog inst. V. Sarajeov 1952.
- 5 Hempel G. — Wilhelm K. D. Bäume u. Sträucher d. Waldes. Wien 1896.
- 6 Horvat I. Šumske zajednice Jugoslavije. Zagreb 1950
- 7 Horvatić St. Biljni pokrov Istre. Zagreb 1943
- 8 Николовски Тр. Принос к. позн. кестеновите шуми. Год. Шмуар. инст. Скопје 1951
- 9 Вујевиќ П. Клима Македоније. Конгрес географ. ФНРЈ. Скопје 1952
- 10 Хидрометеорол. завод НР Македонија: од непублицирани податоци.

Prof. ing. H. Em, Skopje


## DER STUMPFBLÄTTRIGE AHORN (*Acer obtusatum* Kit.) IN DER VR MAZEDONIEN MIT RÜCKSICHT AUF FORSTMELIORATIONEN

Der Stumpfblättrige Ahorn ist ein bis 25 m und darüber  
hoher, raschwüchsiger Baum, der sich gut verjüngt, auch  
leicht vegetativ erneuert und Qualitätsholz gibt. Dieser Ahorn  
ist wohl jenen Baumarten zuzurechnen, die bei Forstmeliora-  
tionen stets zu favorisieren und in vielen Fällen eigens einzubringen wären. Zu diesem Schlusse führt die Anpassung des  
stumpfblättrigen Ahorns an hier weitverbreitete ökologische  
Verhältnisse. Bisherige Beobachtungen lassen erkennen, dass  
der stumpfblättrige Ahorn in der wärmeren und trockeneren


Eichwaldstufe den Bergahorn, der als ausgesprochen mesophile Holzart hier der Buchenwaldstufe eigen ist, vertritt.

Die allgemeine Verbreitung (Istrien bis Thessalien und Süditalien, in Mazedonien nur westlich des mittleren Vardarlaufes) streifend, die vertikale Verbreitung (300—1600 m) und gewisse Standortseigentümlichkeiten anführend, wird die phytözönotische Gebundenheit dieses typischen Vertreters illyrischer Flora zu zeigen versucht: es sind einige submediterrane sowie auch andere, mitteleuropäischen ähnlichen Waldgesellschaften, ferner eigentümliche relikte Ahornwaldbestände, in welch letzteren in allen Schichten termo-xerophile mit mesophilen Arten vereinigt sind, in denen der Stumpfblättrige Ahorn auftritt.

Zum Schlusse werden noch charakteristische Unterscheidungsmerkmale zwischen Stumpfblättrigem und Bergahorn, angegeben.



Сл. 1. Првени јавор (*Acer obtusatum* kit)



Сл. 2. Горски јавор (*Acer pseudoplatanust*)

Инж. Момчило Андрејевиќ — Скопје

## ВАЗИ ОД ПЕЧЕНА ЗЕМЈА И ПЛАСТИЧНА МАТЕРИЈА ВО РАСАДНИЧАРСВОТО НА ИТАЛИЈА

Цел низ од потешкотии се јавува при пресадувањето на садници од расадник на терен одреден за пошумување, па било да е изборот на врстата правилно одбереан или да се пошумува на терени богати или сиромашни со хумус или пак во реоните со хумидни, семиаридна или аридна клима. Различните климатски прилики го зголемуваат или смашуваат тој низ на потешкотии.

Да би се постигнал што поголем успех во пошумувањето, односно во укоренувањето на млади садници, шумарските стручњаци настојуваат да пронајдат и применат, било во производството на садници, било во припремањето на терените за пошумување, или во самото пресадување, такви мерки кои ќе му овозможат на младите садници да ги преобродат нормалните кризи при пресадувањето. Во целиот склоп на работите при подигнувањето на нови култури, не постои ни една фаза на работа или дел од фазата, ни една операција на работите за која би могле да речеме отиде по малку или повеќе важна. — И најмалка операција во тој склоп на работа, почнувајќи од производство до пресадување, во колку би се и малку запоставило, би го довела во прашање успехот на пошумувањето.

Шумарската наука и практиката настојуваат да за сите фази на работа при подигнувањето на новите култури, а во зависност од климатските и земјишните условија, пронајдат најподесни и најекономички начини кои ќе овозможат најголем успех. Затоа во поедини делови на светот се појавуваат разни новини, било во производството на посадочен материјал, било во припремањето на земјиштото или во садњата и негата на културите.



Слика 1 Расадник „Tombola“ — Cecina Marina — Toscana — Centr. Italia Pinus pinea во саксии — Фото Инж. М. Андријевиќ

Една од тие новини, не баш од скорашен датум, е и производството на шумски садници во вази од печена земја (саксии). Оваа новина веќе се поодавно применува во разните делови од светот, а нарочито во аридните и семиаредните реони на Медитеранот, односно во подрачјата со специфични климатски прилики и земјишни условија. Вакво производство на садници со „земјен леб“ (pane di terra), во многу го зголемува успехот на пошумувањето, а самото производство е удомаќено и се применува во најширок обим.

Садница однегувана во саксија се пресадува на теренот со целокупниот содржај во саксијата а, таа земја е богата со хумус, порозна, плодна, од добар состав, состојба и структура и со доста хумидност. Истата садница е добро изнегувана со собран, добро развиен и неоштетен коренов систем. Садницата пресадена сосе „хлебниот леб“ добива „патни трошак“ со кој може да ги преброди нормалните кризи при пресадувањето.




Слика 2 Расадник „Piazza Amerika“ — Sicilia Еucalyptus и борови во саксии — Фото инж. М. Андријевиќ

На Сицилија, Сардинија и Јужна Италија постои голем број на шумски расадници во кои се произведуваат садници во саксии. Дури и во останалите делови од Италија, во нормалните шумски расадници, можат да се најдат делови покриени со саксии во кои се произведуваат садници за специфични пошумувања (врзување на жив песок, приобални пошумувања и др.).

Расадникот „piazza america“ кој се наоѓа во близината на истоименото место во централна Сицилија, завзема површина од 13 ха., а производи околу 3 милиони садници во саксии. Главното производство се состои од садниците *Eucalyptus globulus* и *Eucalyptus camaldulensis*, а во помал обим *Pinus Pinea*, *Pinus halepensis*, *Pinus maritima* и *Pinus insignis*. Овој расадник се наоѓа во центарот на еден комплекс од 12.000 ха. кој е предвиден за пошумување. Од 1952—57 год. пошумено е 8.500 ха. Земјиштето е песокливо а годишната сума на падавините оди до околу 800 мм. со неповолен распоред на истите. Сушниот период трае 4—5 месеци. Припреми на теренот се вршат со трактор — гусеничар, односно со еден ригол кој приближно по изохипса прави градони. Со истата механизација се оформуваат се на се 60 до 70% градони а остатокот од 30 до 40% се врши

рачно. Садњата се врши рачно и на 1 ха. се ставуваат 1500—1600 садници од *Eucalyptus*, што значи да споменатиот расадник во 1958 година обезбедува садници за површина од 1700 ха. *Eucalyptus* во саксии се ставува после 40 дена растење во семеништето а после 7—8 месеци се пресадува на терен.




Слика 3 Расадник „Orestano“ — Orestano — Sardinia. — *Pinus pinea* во „Fitocell“ — стар 7 месеци — Фото инж. М. Андријевик

Во провинциите Катанија и Месина во поголем број на помали расадници се производат садници во саксии, како во стални така и во временни расадници и тоа најповеќе борови садници. Борот се сее во саксиите и во истите останува 2 години. Помеѓу тие расадници се најдуваат и расадници „Zirio“ (900.000 саксии) „Kamara“ (500.000) „Krupi“ (200.000) „Pandana“ (100.000) и др. Во провинцијата Ена расадниците „Ronza“ и „Belio“ имаат вкупно годишно производство од 1.250.000 садници.

Саксиите од средна големина (горниот пречник 16—18 см а височина 18—22 см.) распоредени се во правилни леи. Ширината на една леа е составуваат 10 саксии (1,6—1,8 м.), а должината и иде и до 100 м. Во повеќе случаи саксиите не се укопаваат во земјата, туку едноставно се поредени, али има и случаи каде делнимично се укопаваат во песок. Земјата во саксиите обично се вади од кестеновите шуми и

се меша со еден дел од локалното земјиште и стајско гу-  
биво. Сите расадници се наводнуваат со кишење.

Транспорт на садниците со „земјаниот леб“ од расад-  
никот до местото на пошумување, се врши на разни начини  
и во главно зависи од одалечноста на расадникот. Во пое-  
дини случајеви се транспортираат со вазите а во поголема  
мера ваѓањето на садницата од вазата се врши во расад-  
никот а земјата со садница се пакува во прикладни сно-  
пови од шибје и трева.



Слика 4 Повремени расадник со „Fitocelli“ на падините на  
Етна — Сицилија — Фото: Dr Allegri

Производството на шумски садници во саксии од не-  
чен земја е доста скапо а и самата манипулација со истите  
е доста гломазна. Нивниот главен недостаток е што се  
кршат, тешки се, гломазни за транспорт, имаат рапави зи-  
дови врз кои се лепи земјата доста чврсто и поради својата  
форма бараат посебна амбалажа при транспортирањето.  
Поради сите овие причини шумарската практика непрекидно  
настојуваше да пронајде замена односно вази од друга ма-  
терија кои не би ги имале горните недостатоци а во кои би  
се могло да произведуваат садници со „земјан леб“.

Последните две до три години во шумските расадници се појави нов тип на вази „Fitoceli“ од пластична материја. Постепено овој вид на вази во потполност ќе ги исфрли од употреба вазите од печена земја. Се произведуваат од една специјална пластична материја названа Vinanthene во Катанија и специјално се наменети за земјоделието и шумарството. Расадникот „plaio“ во Катанија вазите ги потполно замени со 750000 „Fitoceli“. Оваа замена постепено се врши и во другите расадници на Сицилија.

Институтот за дрвенести култури при Универзитетот во Катанија во заедница со Шумарската служба извршија низ пообимни испитувања со фиточелиите. Испитувањата не само да покажале дека истите можат со успех да ги заменат вазите од печена земја, туку се и поарни, а покрај се тоа и поекономични. И додека во Италија се веќе формираат расадници за производство на шумски садници во фиточелии, другите земји на Медитеранот почнуваат со нивното испитување за своите услови. Организацијата ФАО исто така врши испитувања преку своите стручњаци во земјата на Медитеранот.

После упоредувањето на една ваза од печена земја која содржи 1,300 л. вода со одговарајука фиточелија, се добиени следните резултати:


	Вази од печена земја	Фиточелии
Надворешни димензии	16—10—18 см.	10—10—18 см.
Деблина на зидовите	10 мм.	0,1 мм.
Тежина	1.000 гр.	10 гр.
Корисна запремина	1,300 л.	1,300 л.
На 1м <sup>2</sup> расадничка површина доаѓа	30 парчиња	80 парчиња
Во 1 м <sup>3</sup> амбалажа доаѓа	360 парчиња	50.000 парчиња
Средна трајност	4 години	5—10 год.

Сем тоа сите други недостатоци (ломливост и др.) кои ги имаат вазите од печена земја, фиточелиите ги немаат. Додека една ваза кошта 20—25 лири, а дури дојде до расадникот (поради кршење, паковање, транспорт и амбалажа) вредноста на една здрава ваза често се зголемува за 50% од нејзината стварна цена, дотогаш фиточелата кошта само 10—12 лири и нејзината вредност се зголемува само за 5% односно само за нормалните трошкови на транспортот.

Спрема испитувањата на Универзитетот во Каталонија под раководството на професорот Francesco Zita и спрема делимично објавените податоци од тие испитувања од

D-r. Rosario Piccione — шумарски инспектор, во шумарскиот часопис *Monti e Boschi* од 1958 год. фиточелиите покажале поарни својства при производството на садници одшто вазите од печена земја.

Извршени се упоредни испитувања во 240 садови и тоа во 120 вази од печена земја и во 120 фиточелии со исти капацитет од 1,300 л. Сите садови се наполнети со земја од



Слика 5 *Pinus pinea* со иста старост (10 месеци) култивиран во саксии и „Fitocelli“ Фото: Istituto di Arboricoltura della Università di Catania

исти квалитет и секој сад е наводнуван со иста количина на вода на секој 48 саати. Од семениште од ист  $\text{m}^2$  површина пресадено во садовите 240 *Eucalyptusa* после 30 дена боравење во семеништето. Обете леи од 120 фиточелии и 120 саксии беа одалечени една од друга за 1 м. а поредени се на подлога од песок. Испитувањата траеја од 30 април (ден на пресадувањето) до 30 јули односно 91 ден. Со најпрецизни мерења добивени се резултати од испитувањата кои се однесувале на следното:

1. Угинување после пресадувањето,
2. висински прираст,
3. брзина на висинскиот прираст,
4. прогресивна разлика на висинскиот прираст во фиточелиите и вазите,

5. дебелина на садниците

6. вкупна тежина

7. тежина на кореновиот систем.

Мерењата под точ. 1 извршени се 15 дена после пресадувањето, под точките 2, 3 и 4 вршени се 30 јуни, 10, 20 и 30 јули, а под точка 5, 6 и 7 на ден 30 јули.

Добивени се следните резултати:

1. После пресадувањето во вазите од печена земја угинале 16 садници или успешно примени 86,67% а во фиточелиите 7 садници или успешно примени 94,17%.

Резултатите од испитувањата под точките 2, 3 и 4 дадени се во tabela бр. 1.

Садници во	Средни висински прираст во см.				Средна брзина на висинскиот прираст во см. на ден		
	за јуни	10 јули	20 јула	30 јули	30 јуни до 10 јуни	10 јули до 20 јули	20 јули до 30 јули
вази	14,48	20,4	29,55	38,64	0,59	0,91	0,90
фиточелии	30,84	41,45	52,63	66,06	1,06	1,12	1,34
	16,36	21,04	23,08	27,42			

Резултати на испитувањата под точките 5, 6 и 7 дадени се во tabela бр. 2.

Садници во	Средни диаметар на садницата во мм		Средна тежина на целата садница во гр.	Средни тежини на кореновиот систем во гр.
	30 јули	30 јули		
вази	4	7	11.58	2.44
фиточелии			20.29	3.78


Овие резултати и други резултати од испитувањето во Сицилија со други шумски видови направија да материјата од која се прават фиточелиите како и самото производство и употребата на фиточелиите во Италија се во центарот на вниманието од страна на шумарските стручњаци во земјата на Медитеранот.

Саксиите од печена земја и фиточелиите служат за производство на шумски садници со „лебна земја“ односно оваа новина во производството е овозможила да се во специфичните климатски прилики на Острвска и Јужна Ита-

лија, во многу го подигна успехот во пошумувањето со поедини видови. Во секој случај вака произведените фиданки е посека али сепак самото пошумување е поефтиено бидејќи се избегнуваат непотребните враќања по два до три пати на иста површина.

Ваквото производство на садници во Италија не е одраз на нивните високо-економски можности, туку е една нужна потреба која е натерала напредната пракса од областа на расадничарството на такво производство.

Во НР Македонија имаме климатски реони и почвени условија каде би требало да се испита можността на пошумување со „лебна земја“ за оние видови кои тешко ја преbroдуваат кризата на пресадувањето. Од друга страна



Слика 6 Расадник „Plaio“ — Catonio — Сицилија — Фото:  
Dr Rosario Piccioli

може би се овозможило, покрај останалите подобрувања при употребувањето на такви садници, да се порано одпочни со есенското пошумување, односно одма после првите дождови, иако вегетацијата во расадникот уште не е престанала. Во тој случај садниците вегетациониот период би го завршиле на самиот терен, што би овозможило да кореновиот систем продри што подлабоко и да периодот на сушата од наредната година избегне, односно да е избегне сушнатата зона на земјиштето.

Опсежни практични испитувања во овој правец би дале одговор на горните поставки и тоа баш во периодот кога се превземаат опсежни работи по пошумувањето во НР Македонија.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Dott. R. Piccione, Dott. F. Francario — La „Fitocella” — un nuovo e razionale tipo di vazo in materia plastica — Catania — 1957.
2. Rosario Piccione — „Un nuovo mezzo della tecnica vivaiistica per un maggiore e più rapido accrescimento delle piantine di Eucalyptus” — „monti e boschi” — № 3 — 1958.
3. A. Lazzara — „Instruzioni per l’uso della fitocella.”

## Ziergefäße aus Backerde und plastische Materien in der italienischen Pflanzstätten

Ing. M. Andrejevitsch

Der Verfasser legt die Erfahrung Italiens in der Erzeugung der Bewaldungsstecklingen im Ziergefäße aus Backerde und plastische Materien vor, welche sehr gute Resultaten erreichen haben. Er beschreibt umständlich die Methoden und empfiehlt ihre praktische Anwendung.

Инж. Тодор Тодоровски (Скопје)

## ПРИМЕНА НА ФОТОГРАМЕТРИЈАТА ВО УРЕДУВАЊЕТО НА ШУМИТЕ

Првите почетоци на фотограметријата во Југославија започна уште во 1942 год., кога француската фирма Марцел Шретиен изврши авлофотограметрски снимци за потребите на тогашното Министерство за земјоделие и води, а за мелиорација на Скопско Поле. Побрз развиток на фотограметријата се осека по 1947 год., така што со аерофотограметрска снимања од година во година се покриваат со поголеми поврвници од нашата земја. Снимањата се вршат за потребите на Армијата, катастарската и др. стопански цели.

Досегашните извршени аероснимања во Народна Република Македонија стојат вака:

1) Скопско Поле е снимено во 1925 год. од споменатата француска фирма. Од тие снимања има мапи и планови во размера 1:2.500, но не се комплетни. Скоро 1/3 од тија планови се за време на окупацијата загубени. На картата во прилог е овоа снимање регистрирано со црна дебела линија.

2) Атарот на село Младо Нагоричани во Кумановска околија снимено е 1937 година. Тоа било експериментално снимање на бившото одделение за катастар. Има планови во размер 1:2.500.

3) Долината на река Треска, помеѓу град Кичево и село Дворци, снимено е 1952 год. По барање од Дирекцијата на рудниот базен Кичево. Постојат планови во размер 1:2.500. Фотоснимци во приближна размера од 1:5.000 можат да се добијат од Заводот за фотограметрија во Белград.

4) Долината на Црна река со нејзините притоки од село Скочивир Битолско, до уливот на Црна во Вардар снимено е 1952 год. Обфатен е појас од 1 км. лево и десно од реката. Постојат карти 1:5.000. Фотоснимци можат да се

добијат од Заводот за фотограметрија во Белград. Снимањето е извршено од Електро-стопанство.

5) Долината на река Вардар снимена е од Демир Капија до Миравци 1952 год. Постојат карти 1:5.000. Фотоснимци може да се добијат во Заводот за фотограметрија. Снимањето е извршено за потребите на Електро-стопанството.

6) Кичевска и Дебарска околија снимени се 1953 година по барање од Геодетската управа во Скопје. Изработени се карти 1:10.000 но без вертикална престава. Овој реон има околу 300.000 хектари. Фотоснимци можат да се добијат од Заводот за фотограметрија во Белград.

7) Титов-Велешка околија со Овче Поле снимена е 1954 година на површина од околу 250.000 хектара по барање од Геодетската управа во Скопје. Изработени се карти 1:10.000 без вертикална престава, а покасно по барање од Управата за Водостопанство се изработени и карти во размер 1:10.000 со изохипси. Фотоснимците можат да се набават во Заводот за фотограметрија во Белград.

8) Титов-Велешко поле во површина од 50.000 хектара и Струшко-Охридско поле во површина од 40.000 хектара снимени се 1955 година. Планови во размер 1:2.500 се изработуваат и ќе бидат готови до крајот на 1958 година при Геодетската управа Скопје. Фотоснимци може да се набават од Заводот за фотограметрија Белград.

Фотограметрија во уредување на шуми може да се примени во следниве две варијанти:

I) Работите во уредување на шумите се делат на геодетски и таксациони работи. Кај првата варијанта за примена на фотограметрија за уредување на шуми се состои во тоа што геодетските работи би се извршиле по пат на фотограметрија. На основ на фотокопиите треба да се изработи прегледна и основна карта, последната во размер 1:10.000, на која се излучуваат површините на одделни састоини, голини и приватни енклави. На база на геодетската основица ќе се изработи и преглед на површините. Врз основа на фотоснимците се изработува прегледна карта со изохипси, које обично се изработува во размер 1:25.000. Прегледната карта понатака ни служи за изработка на састојинска карта на комуникациите, карта за културни работи и други. Со еден збор, тука сите геодетски работи што ги вршиме на терен по класична метода се заменуваат со аерофотограмерија.

Таксационите елементи: како што се податоци за израчунавање на дрвна маса, опис на састојини, обраст, склоп, висина на стаблото, бонитет на стаништето, смеса и други елементи и понатака ќе се зимаат и ќе се пресметнуваат по досегашниот класичен начин.

Оваква комбинација помеѓу фотограметрија и класичната метода на работа за уредување на шумите би одговарала најповеќе за високостаблените шуми т.е. за оние комплекси за кои се изработува шумско-узгоен елаборат од први ред.

Што се однесува за цената на чинењето по 1 ха за целокупната оваа работа со оглед на немање на податоци не би могло ништо да се каже. Додека цената на самото аероснимање за само таксационски цели без геодетски теренски претходни или накнадни теренски работи према сегашната состојба (пр. за приближно мерило 1:10.000) трошковите на аероснимањето би изнесувале по 1 ха. околу 50 динари. Но бидејќи да овој Завод не располага со податоци колку го чинат теренските работи одвоено геодетските, а одвоено таксационите, то немаме можност да направиме споредување со цел да добиеме елементи за компарација со оптичко мерење со стереомодел. Едно е сигурно да ако би ја решиле геодетската основица по пат на аерофотограмеријско снимање работата и времето што би се задржале на една шумска стопанска единица е за 3—4 пати по кратко.

II. Аерофототаксацијата е побрза и понеточна метода за уредување на шумите од класичната (зборот е за таксационите елементи). Таа исцело може да се примени за инвентаризација на шумите, односно за дел од нискостаблените, широките, комплекси под пасишта како и голи поврвници. Во оваа втора варијанта покрај геодетската основица, со мерење на оптичкиот стереомодел се доаѓа до податоци за распространетоста на поедини видови дрвја, висинското диференцирање на састаните или внатре во састаните, до обраст, број на стеблата, склопот на састаната, топографски и еколошки елементи (како што е: надморска висина, инклинација, экспозиција и др.).

Посредно пак преку проекцијата на кривините до градниот диаметар на стаблото и до податоци за дрвната маса. Збирот на методите кои водат до споменатите податоци се вика со еден збор **Аерофототаксација**.

И на оваа варијанта како и на предходната и предходат теренски работи. А по звршување на аероснимањето пак се на терен дешифрираат.

Што се однесува до кадровите, работењето со инструментите (како што се стериопланиграф c8 Vild—A—7 и A—8 и други) спаѓа исклучиво во надлежност на геодетските стручњаци.

Шумарскиот пак стручен персонал кој се занимава со работите во уредувањето на шумите, т.е. дел од него треба да се запознае со принципите на фотограметријската техника и методика како би могле:

а) да вршат правилно планирање на задатоците и користење на фотограметријските капацитети во републичките центри;

б) да соработуваат во припремата на теренот за аероснимање по шумските подрачја;

в) да се врши дешифрирање на шумарскиот содржав во една снимка која во едно чини и составен дел на елаборатот за фотограматеријската реституција;

д) Самостојно да работи на шумарската реституција и на по мала допунска стереофотограмеријски мерења на земјиштето и состоините (особено висините на стеблата). Примена на така наречени трето разредни стереоинструменти (Зрцални стереоскоп, на расклапање са стереометром, стереоизометар, аналифометар, стереостоп и др.).


На приложената карта на НРМ се гледа дека се извршени неколку аероснимања во реони каде што има големи шумски комплекси, кои за таксациони цели можат деличично да се употребат. Затоа во Заводот за уредување на шумите треба да се оформи отсек за фотограметрија, која ќе има задатот да во што посоку време ја усвои техниката за изработување на уредувачките елаборати со помош на аеротаксацијата како и да ја координира работата за идните снимања што ќе се вршат на територијата на Н. Р. Македонија.

### Anwendung der Photogrammetrie bei der Waldeinrichtung

Ing. Todor Todorovski

Der Verfasser legt Wichtigkeit und Verwendung des Bedürfnis nach Photogrammetrie bei der Waldeinrichtung vor und er gibt genaue Angaben für die aufgenommene Gegende in NR Mazedonien.

ИА АВИОНСКИТЕ СНАГАНИ



Инж. Трајко Николовски — (Скопје)

## ЗА ПОДОБРО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ШУМСКИТЕ РАСАДНИЦИ СО КВАЛИТЕТНО ГУБРЕ

(Конкретен предлог по еден проект)

Општ познат факт е, дека во нашите шумски расадници се произведуваат количини на фиданки што се далеку под оптимумот. Тоа, покрај другите фактори (суша, клима, млада почва, несовладана техника на производство итн.), се должи и на исхраненост на почвите во нив. Познато е да најповеќе минерални материји им требат на фиданките — младите шумски видои, кои тие ги трошат за изградбата на органите. Процесот на производство на фиданки во расадниците е многу интензивен — за кус рок (1—2 год.) се произведуваат големи количини. Со вадењето на произведените фиданки во дејствителност се изнесуваат од почвата големи количини на минерални материји. За да се одржува продукцијската сила на почвите во шумските расадници, тие треба да бидат редовно снабдени со изгубените количини, ако сакаме да не дојде до непожелното намалување на производството и осиромашување на почвите до крајност. Тоа значи, губрењето на шумските расадници треба да биде мерка со која се создаваат условија за нормална продукција на фиданки (**директно дејство на губрето**) и да се подобрува и одржува плодноста на почвата и нејзините одредени позитивни особини (**индиректно дејство на губрето**), односно губрето го внесуваме за да се подобрят физичките особини на почвата.

Органското губре е од нарочна важност (шталско губре, зелено губре и др.; затоа што со нив во почвата се внесува голема количина на органски материји (хумус), кои се од основно и најголемо значење за секој тип на почва. Без нив е невозможно создавање на трајна ситногрутчеста структура, што е основа за добрите физички својства на почвата — уপивање и задржување на влагата,

проверливост итн. Органските губрива содржат и микроорганизми — бактерии и габи — така многу потребни за педогенетските процеси. Затоа ова губриво се вика **тотално губре**.

Една тона стајско губре или урина содржи **килограм:**

азот фосфор калиум вода орган.  
материи

Губре од крупна стока

(волови и крави)	6	2,4	5	780	200
------------------	---	-----	---	-----	-----

Урина од крупен

добиток	9	—	13	870	100
---------	---	---	----	-----	-----

Производството на губре зависи од бројот на деновите на стоката проведени во штала:

#### **Производство на губре во тони за:**

220—240	200—220	180—200	под 180
дена	дена	дена	дена

Од едно грло крупен

работ. добиток	10—12	9	6—8	4—5
----------------	-------	---	-----	-----

#### **Производство на урина во тони:**

Од едно грло крупен


работ. добиток	2—5	2	2	1—5
----------------	-----	---	---	-----

За 1 ха производна површина доволно е да се внесува по 40 т. стајско, прегорено губре, ако сакаме да ја одржиме плодноста на почвата и произведеме квалитетни фиданки.

Со цел да се обезбеди редовното снабдување, алиментација на расадниците со губре — **стајско прегорено губре**, во многу земји се пристапило кон решавање на овој проблем на различни начини. Во 1957 година ни се укажа мошне убава можност да го посетиме централниот расадник „Сарапоне“ кај Pistoia, во Италија, своина на регионалниот шумски инспекторат за Тоскана, каде производството на квалитетни фиданки е обезбедено со низа мерки, меѓу кои спаѓа и производството на **стална количина квалитетно стајско губре**.

(Расадникот е голем 1,5 ха. Опремен е со чуварска зграда за 2 фамилии, штала, систем за одводнување и наводнување на расадникот — при најсилен провален дожд е способен да ја дренира целата сувишна количина вода — и потполно терасирање со систем на патна мержа. Годишни капацитет на продукција 3—3,5 милиона фидан-

ки, односно 2,0—2,3 милиона фиданки/ха. Читинари 0,5—0,6 и лисјари 0,4—0,5. Стални работници во време на сезонската работа 20—30. Една фиданка чини од 0,5—1,0 лира. Број на надници по 1 ха.: 2.500—3.000. **Инвестициони влагања за одводна и напоителна мрежа, патишта и тераси — 20 милиони лири во рок од 3 години).**



Сл. 1. Шумски расадник „Capannone di Maresca”, Pistoia, Toscana, Italia, општ изглед на расадникот — „фабрика за фиданки“

Нам ни е на сите познато, дека стајското губре треба да стои бар 1 година за да добро прегори. Непрекорено стајско губре често е извор на разни корови и заболувања. Во расадникот „Capannone“ за брзо сосревање на стајското губре и убивање на семето од коровите, изграден е посебен тип на губарник — *conciniaia zimotermicha a due celle* (двојклеточен бактериско-термичен губарник).

Тоа се две цементни клетки, со размер  $2,5 \times 2,5 \times 2,5$  м Полнење на клетките се врши од отворот на кровот, а празнење од вратата на предната страна. Овие отвори херметички се затвараат. Циркулација на воздушна струја се врши преку два прореза, оставени на предната страна. Овие прорези, преку шупливи цигли обложени по сите четири страни, се во директен допир со губрето, така што може да се врши превирање во присаство на аеробни бактерии, при приличноjak интензитет. Дното е двоструко инклинирано со општ пад према главниот отвор, пред кој се наоѓа мал резервуар за собирање на суфицитните течности доспеани во сировото губре.

Капацитетот на двете клетки е  $30—35 \text{ m}^3$  сирово губре. Полнењето на клетките се врши наизменично, а се пресметува на база што за подполно согорување (ферментација

ција) на губрето е потребно 3 месеци. Значи додека едната се полни во време од 3 месеци, втората за тоа време ферментира. Ферментирањето започнува тогаш кога клетката се наполни. Полнењето се врши со губре (фекалии од стоката) и корови собрани при негата на садниците (плевење и прашење; и тоа 20 г. сурово губре и 10 т. отпадоци. (трава, лисје и сл.). По време на полнењето слаганата метрија се набива. По полнењето (од горниот отвор) се залева со урина, (инаку урината се собира во посебни резервоари и се употребува за директно прскање на фиданките), со што се постигнува многу добар резултат (и потоа се херметски затвара (Вд. план во прилог).

Ферментацијата (прегорувањето) се врши во присаставо на воздух преку шупливати тули кои се во допир со надворешниот воздух преку разрезите од предната страна на сидовите од клетките. Направена проба со парче дрво од костен (кој инаку тешко трули) покажува дека во овие херметски клетки во рок од 3 месеци потполно иструли. Ни едно семе од коров не останува во живот, со што се избегнува пренос на корови и разни паразити. Овој начин се покажа како многу користен, посебно за педогенетските процеси.

За нормално функционирање на губарникот одн. за нивниот погон, потребни се четири крави, негувани по принципот на шталското стопанисување. Продукцијата на млеко, према нивното искуство, во потполност ги покрива расходите за чувањето, негата и хранењето на кравите, при услов да тие даваат просечно дневно по 60 литра млеко, т.е. **секоја по 15 литра** (дневно), што е потполно остварливо. И према наша проценка, не само што е рентабилно, туку со приходите можат да се амортизираат и направените инвестиции за штала и губарник по овој бактериотермички принцип.

Воведувањето на овие губарници во нашите поголеми стални расадници е нужно. Капацитетот на двоклетниот губарник одговара за 1,5 ха расадничка површина, према тоа губарник со една клетка ќе ги задоволува потребите на 0,75 ха расадник. (За едноклетен губарник треба две крави). Само по овој начин шумските расадници можат да бидат сигурни производни бази за продукција на квалитетен посадочен материјал, без да квалитетот на почвата и нивната продуктивност биде намалена, а што е уште поважно процесот е потполно рентабилен и служи на унапредување не само на шумарството туку индиректно и на земјоделството.

## ЛИТЕРАТУРА


1. Бунушевац, Т.: Гајење шума I, Београд, 1951.
2. Poskin, A.: *Traité de sylviculture* Paris, 1949.
3. \* \* \* A.: *Foreste demaniali pistoiesi*, Pistoia, 1955.
4. Мослов и др.: Агротехника ратарског биља, Загреб, 1949. (Превод).
5. Baker, F.: *Principles of silviculture*, New York, 1950.
6. \* \* \* : *Concinaia zimotermiche a due celle (1:50)*. (Администрација државних шума), Pistoia, 1957.

## Die Düngungsversorgung der Baumschulen

Ing. Tr. Nikolovski


Der Verfasser legt die Wichtigkeit der Düngung in den Forstgärten. Er beschreibt auch umständlich einen tialianische Mistschaufelsprojekt weitgebraucht in Italien (Pistoia).

## ДВОЈЕЛИЧЕН БАКТЕРИО-ТЕРМИЧКИ ГУБРАРНИК



РАЗМЕР 1:50

# ΔВОЈЕЛИЧЕН БАКТЕРИО-ТЕРМИЧКИ ГУБИРАНИК



Инж. Крум Ангелов — (Кочани)

## ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДНАТА ДАЛЕЧИНА ЗА ДОТУР

Определувањето на средната далечина за дотурот или така наречената „Средна дотурска дистанца“ има своја важност во експлоатацијата на шумите и доаѓа во примена при доделување на парцели, одсеки или цели одделења за дотур на поедини работници или групи работници, кои работат во експлоатацијата на шумите, односно на дотурот.

Поточно речено се работи за проблемот кога во сечиштето треба да се дотура од различни разстојанија или од различни привремени складишта извесни количини на изработените дрвни материјали, а далечината на дотурот служи како база за уговорување на цената, тогаш за таа цел ќе биде незгодно истата да биде базирана на различни далечини — бидејќи е сврзана со широки пресметнувања, туку треба да се сведе на една средна далечина.

Праксата ни покажа да при средно поволни теренски услови, со средна далечина на дотурот 650 м., по пат на лицитација, се уговорени цени за дотур на букови трупци 700 дин. за 1 м<sup>3</sup>, а за огревно дрво 230 дин. за прм. (шумска манипулација Барбушница—Пљачковица, Кочанско). Да не би се ишло со нагодуван и да се има однапред појасна претстава за границата на почетната цента за дотур, потребно е да се познават елементи, кои ќе овозможат пресметнување на истата.

За правилно одредување средната далечина на дотурот нужно е:

— Претходно рекогносцирање на теренот во присасствије на заинтересираните страни за дотур (работници и стручњаци од претпријатието). При ова треба да се установат и условите за работа.

— Инвентаризација на шумските сортименти за дотур во дадената парцела, одсек или одделење.

Уз претпоставка да е дрвната маса сконцентрирана на неколку места во сечиштето, така да завзема положба на

тежиште на тие места-парцели, тогаш се одредува растојание на тежиштето до припремениот склад. Ова најчесто се врши со крокирање или на друг практичен и лесен начин\*.

Врз база на добиените податоци за дрвната маса и средното растојание за дотур сметаме дека најобективно ќе можат да се уговорат цените. Во праксата наместо да се смета со повеќе транспортни растојанија во една парцела или целото сечиште, можеме да се задоволиме и со пронаоѓање на средно растојание на тежиштата. На овој начин знатно се олеснува пресметнувањето на цената за дотур за секој сортимент.

Ако се  $Q_1, Q_2, Q_3 \dots Q_n$  ги обележиме дрвните маси од еден сортимент, кои се концентрирани во тежиштата  $T_1, T_2, T_3 \dots T_n$ , а со  $L_1, L_2, L_3 \dots L_n$  нивните растојанија од местото каде што треба да се дотураат истите, тогаш дотурните моменти  $M_1, M_2, M_3 \dots M_n$  за поедините тежишта се:

$$M_1 = Q_1 \cdot L_1$$

$$M_2 = Q_2 \cdot L_2$$

$$M_3 = Q_3 \cdot L_3$$

$$\dots$$

$$M_n = Q_n \cdot L_n$$

Или збир на моментите е равен  $\sum_{i=1}^n M_i = \sum_{i=1}^n Q_i \cdot L_i$ .

Како не интересира средното растојание за дотур, то истото го навоѓаме ако го збирот на моментите разделим на вкупната дрвна маса која треба да се дотурува од поедините тежишта.

$$L_{sr} = \frac{Q_1 \cdot L_1 + Q_2 \cdot L_2 + Q_3 \cdot L_3 + \dots + Q_n \cdot L_n}{Q_1 + Q_2 + Q_3 + \dots + Q_n} = \\ = \frac{\sum_{i=1}^n Q_i \cdot L_i}{\sum_{i=1}^n Q_i}$$

**ПРИМЕР:** Ако земеме да треба да се дотури од тежиштата — точките  $T_1, T_2$  и  $T_3$  огревно дрво  $Q_1 = 1.700$  прм. на растојание  $L_1 = 0,60$  км.,

\* До колку сакаме подетална обработка, можеме да пресметаме за повеќе фигури или сортименти средното растојание до тежиштето на парцелата.

$Q_2 = 2.500$  прм. на растојание  $L_2 = 0,85$  км. и  $Q_3 = 1.000$  прм. на растојание  $L_3 = 0,57$  км., тогаш средната дотурна дистанца ќе биде:

$$L_{sr} = \frac{1.700 \times 0,60 + 2.500 \times 0,85 + 1.000 \times 0,57}{1.700 + 2.500 + 1.000} = 0,714 \text{ км.}$$


Оваа дотурна дистанца ни служи како база за пресметнување на цената за дотур на отгревното дрво, кое се наоѓа сконцентрирано во трите точки — тежишта во сечиштето.

Односот помеѓу средното растојание за дотур ( $L_{sr}$ ) и вкупното растојание на сите тежишта ( $L_1 + L_2 + L_3 + \dots + L_n$ ), од привремениот склад представува коефициент на средното растојание за дотурот. Тој е равен на:

$$\frac{L_{sr}}{\sum L_i}$$

$$\frac{i=1}{\Sigma L_i}$$

Истиот е секојпат помал од единица.



### Bestimmung der Mittelentfernung für Zuschieben.

Ing. Krum Angelov

Der Verfasser erklärt die Art für Bestimmung der Zuschiebens-mittelentfernung welche sehr wichtig für die Precis-bestimmung gelegenheitlich bei Vereinbarungen der selbe ist.

## СООПШТЕНИЈА

### **СОВЕТУВАЊЕ ВО ВРСКА СО УНАПРЕДУВАЊЕТО НА ШУМАРСТВОТО ВО Т. ВЕЛЕШКА ОКОЛИЈА.**

Со цел да се во иднина подобри организацијата на шумарската служба и унапреди шумското производство, во текот на месец декември 1958 година во Т. Велешка околија се појави голема активност со одржувањето на советувања и анализи за работа на шумските стопанства во оваа околија.

На советувањата, кои беа раководени од страна на потпретседателот на Народниот одбор на Т. Велешка околија другарот Коле Петровски, одговорните службеници на шумските стопанства поднесоа пригодни реферати за работата на шумарството и смерниците и перспективите за идната работа. На советувањата беа присетни представителите на општините, преставници на масовните организации, шумарски стручњаци, помошно-техничко особлje на шумските стопанства и др.

После плодните дискусији кои се развиваа по одржаните реферати се донесоа заклучоци кои воглавно ги содржат сите мерки за подобрување на шумарската служба, организациони припреми за преземање на широки акции за мелиорација на шумите, пошумувањето на голините на доброволна база и мерки за плодна понатамошна соработка помеѓу шумските стопанства и комуните.

Може да се истакне и потцрта дека вакви советувања и состаноци за разгледување проблемите на шумарството во оваа околија дадоа изванредни резултати и се претполага да овој случај нема да остане осамен, туку би требало да се во сите околии преземаат почесто вакви и слични активности кои во крајна линија уште повеќе ќе влијаат на подобрувањето на нашето шумско производство.

**Инж. В. СТОЈАНОВСКИ**

## ПРЕГЛЕД НА ПЕЧАТОТ

Taris, B.: Contribution à l'étude des maladies cryptogamiques des rameaux et des jeunes plants de peuplier. Alençon. 1957. Стр. 231.

Овој труд преставува докторска дисертација на авторот а се однесува на проучувањето на криптогамските болести на резниците и младите тополови стебла. Материјата е изложена во 5 дела, и тоа:

Во првиот дел даден е опис на испитуваните еуроамерикански тополи кои заправо најповеќе се култивираат денес во Франција и другите земји. Тоа се: *Populus deltoides* Marsh. cv. „virginiana”, *P. x euramericana* (Dode) Guinier cv. „robusta”, *P. x euramericana* (Dode) Guinier cv. „Serotina de Champagne” и *P. x euramericana* (Dode) Guinier cv. „I 214 Casale”. Даден е на ова место анатомскиот строеж на дрвото од овие тополи.

Во вториот дел описанi се проучуваните паразити врз основа на теренските и лабораториските проучувања.

Во третиот дел проучена е *Dothichiza populea* Sacc et Briard, на еден многу темелен и обухватен начин. Познато е дека овој паразит спаѓа меѓу најопасните од кого се угрожени денешните култури на тополите во голем број на земји во светот.

Во четвртиот дел проучувана е габата *Cytospora shrysosperma* (Pers.) Fr.

Во петтиот дел проучувана е габата *Fusarium avenaceum* (Fr.) Sacc. која исто така ги напаѓа тополите.

Со оглед на фактот дека популаритета сé повеќе се шири во наша земја, оваа исцрпна студија преставува особен интерес и за нас, и можеме топло да ја препорачаме на нашите стручњаци.

Nečesaný, V. JÁDRO BUKU. Bratislava. 1958. Стр. 231

Оваа книга написана од научниот соработник на Институтот за дрво (Drevársky Výskumný Ústav) во Братислава Др. инж. Владимир Нечесани, е издадена од страна на Словачката Академија на Науките, и нема сомнение дека преставува еден од најдобрите научни трудови посветени на лажната срчевина, односно јадрото кај буката.

Авторот во прв ред се задржува на структурата, начините на настанувањето и развивањето на јадрото кај буката, користејќи ги обично сите досегашни проучувања од оваа област.

Материјата е обработена по следниве поглавија:

1. Макроскопска структура на буковото јадро (Јадро. Комплекс на јадро. Боја на буковото јадро. Формите на јадрото. Запремината на јадрото).

2. Терминологија на јадрото кај буката (Белика. Зрело дрво. Јадро. Лажно јадро и мразно јадро).

3. Микроскопска структура на буковото јадро (Микроскопска структура на буковото јадро во општо. Разлики во структурата на разните видови на буки. Содржина на клетките во беликата на дрвото. Анатомска карактеристика на буковото јадро. Тили. Материји во јадрото. Микроскопска карактеристика на разните типови на буковото јадро).

4. Субмикроскопска структура на јадрото (Изглед на субмикроскопската структура на буковото јадро. Субмикроскопска структура на материите во јадрото. Структура на клеткините зидови на буковото јадро. Структура на клеткините зидови во гнилото јадро).

5. Хемискиот состав на јадрото (Дел на целулоза и лигнин во јадровото дрво. Хемицелулоза во јадровото дрво. Штавните материји во јадровото дрво. Содржина на минералните материји во јадровото дрво. Азот во јадровото дрво. Хемиски карактер на тилите. Хемиски карактер на материите во јадрото. Хемиски карактер на темната зона на буковото јадро. pH на буковото јадрово дрво. Количината на екстрагираниите материји во буковото дрво).

6. Физиолошки функции во дрвото (Живите клетки во буковото јадро. Животна способност на живите клетки. Осмотската големина на живите клетки. Дишење на буковото дрво. Влажноста на буковото дрво. Исполнение на буковото дрво со воздух. Справедување на водата и растворите).

7. Настанување и развивање на буковото јадро (Мислења за настанувањето на буковото јадро. Мислења за настанувањето на мразното јадро. Услови за настанување на тили. Настанување и развивање на тилите. Услови за настанување на материите во јадрото. Развивање и образовање на материите во јадрото. Воздухот како услов за настанување на јадрото. Габи како услов за настанување на јадрото. Ниски температури како услов за настанување на јадрото. Старење на клетките како услов за настанување на јадрото. Настанување на јадрото како резултат на дејствието на комплексните услови. Одредување на времето на настанување на јадрото. Настанување на јадрото како заштитна реакција на дрвото. Развивање на буковото јадро).

8. Карактер на буковото јадро (Фреквенција на буковото јадро во рамките на видовите и ареалите. Зтолемување на јадровите материји во буковото јадро. Ограничувањето на буковото јадро. Ка-

рактер на ограничувањето на буковото јадро. Дали е појавата на буквото јадро нормална или ненормална појава?).

9. Класификација на буковото јадро од биолошка гледна точка (Начини за класирање на буковото јадро. Анализа и оценка на биолошките елементи на самите поважни видови на класификацији. Предложена класификација на јадрото од биолошка гледна точка).

Самиот текст е илустриран со 105 снимки, а вон текстот се дадени 14 снимки во колор-техника и 53 микроснимка.

На крајот дадено е поопштиено резиме на руски и германски јазик.

Оваа книга заслужува секаква препорака на сите тие стручњаци кои се занимаваат со проучувањето на овој феномен кај буката, а авторот заслужува полно признание за современиот начин на проучување на изнесената материја.

**ВОПРОСЫ ПИРОЛИЗА ДРЕВЕСИНЫ и ЭКСТРАКТИВНЫХ  
ВЕШТВ ХВОЙНЫХ ПОРОД. Кн. XVI. Издание на Латвиската  
Академија на науките. Рига. 1958 Стр. 232**

Во почетокот на 1957 година Во Рига (Латвиска ССР) е било одржано научно советување од областа на хемиската преработка на дрвото, а за проблемите на пиролизата на дрвото и неговите екстравтивни материји. Одржаните реферати се печатени во оваа книга, и истите се:

Калнинш, И. А.: Увод (пристанен говор).

Козлов, Н. В.: Древениот јаглен, неговите својства и области на употреба.

Корјакин, И. В.: За некои закономерности во работата со вертикалните континуирани реторти.

Сурна, А. Ј.: Калнинш, И. А.: Рационализација на кондензационата система на ретортите за сувата дестилација со внатрешно загревање, и зголемувањето на добивањето на скапоцените продукти.

Козлов, Н. В. — Смоленскиј, И. Б.: Расподелбата на оцетната киселина меѓу безводната и водната фракција во екстракторите од индустриски тип.

Стрејпа, П. П. — Калнинш, И. А.: Подобрување на методите за добивање на смола и катран, во минските и на нив слични реторти.

Сergeeva, Н. В. — Милјутина, В. С. — Влијание на топлотната обработка на природата на влакното од холоцелулоза од смрчевото дрво.

Плаченов, Г. Т. — Сухановскиј, И. С. — Чудаков, И. М. — Ахмина, И. Е.: Активирање на трансформациите на хидролизиран липтним во слојот на „кипенje“.

Ермоленко, Ф. Н. — Кутањов, П. И. — Малишевскаја, И. Л.: Проучување на адсорpcionата активност на лигниниовите јаглени.

Скриган, И. А. — Мурашкевич, В. Т. — Козлов, И. А. — Минин, Н. А.: Топлотно разлагање на брикетите од дрвниот хидролизиран лигнин.

Козлов, Н. В. — Смоленскиј, Б. В.: Флото-реаганси абсорбенти од дрвната смола.

Красивскаја, Т. Л. — Козлов, Н. В.: Физико-хемиски својства на некои нови флото-реагенси абсорбенти, добиени од отпадоците при хемиската преработка на дрвото.

Комшилов, Ф. Н. — Катаев, И. А. Летомјаки, Н. М. — Цуринскаја, Г. Н.: Состав на предпиролизните смоли.

Атаманчуков, Д. Г.: Зголемување на колофонското екстракционо производство.

Медников, А. Ф. — Ушакова, В. Е.: Екстракција на смолните материји од влакнестата маса на сировите и зрелите пенушки во континуиран шнеков двоколонен апарат (Д—200).

Коленко, П. И. — Козлов, Н. В.: Екстракција на смолните материји од пенушките со органските растворители.

Акменкалис, А. В.: За праксата на искористување на отпадоците на колофонско-терпентинското производство во хемиската фабрика „Југла“.

Аболиниц, Т. Ј.: Пневматска сушилница „ИЛП“ за брзо сушење на некои дрвни и растителни продукти.

Солодкиј, Т. Ф.: За искористувањето на живите елементи на дрвото.

Ебеле, Е. В.: Можностите за искористувањето на екстрактивните материји од четините.

Цветаева, П. И.: Содржание на арабогалактан во дрвото на даурискиот ариш.

Зајацева, Ф. А.: Практично искористување на арабогалактантите и екстракција на иверките од даурискиот ариш.

**Терзиќ, Д.: Смоларење, приручник за смоларске раднике.**

Стр. 132. Сарајево 1958

За потребите на самата пракса од областа на смоларењето, Стопанското здружение на шумско-производните организации во народната република Босна и Херцеговина, во тек на миналата година го издаде овој прирачник, и со тоа допринесе во голема мерка да се дополни нашата стручна библиографија од оваа стопанска дејност на шумарството.

Материјата е поделена во следниве поглавија:

Увод. Во овој дел дадени се општи податоци за производството на борова смола, односно колофонот и терпентинското, како за нашата земја, така исто и за другите земји.

А. Општи дел. Тука се описаны битните анатомски и хистолошки елементи и структурата на четинарските видови, односно боровите. Смолниот систем во дрвото е особено детално разработен.

Б. Практичен дел. Во овој дел обработена е организацијата на смоларските манипулации, се зборува за дознаката на стеблата за смоларење, за распоредот на белениците на едно стебло, како и за принципите за долгочиното и краткорочното смоларење. На крај се зборува за одморот на смоларените стебла.

Ц. Методи за смоларење без примена на стимулатори. Во овој дел се детално описаны француската, германската, австриската, американската и српската метода на смоларење.

Д. Методи за смоларење со примена на стимулатори. Обработени се француската метода со примена на стимулатори и американската метода.

Е. Фактори кои влијаат на големината ја приносот на смолата. Тука се обработени нарочно влијанието на температурата и рељативната влага на воздухот на приносот на смолата.

Ф. Состав и преработка на смолата. Тука се зборува за мерките за запазување на поголемиот процент на терпентинското масло во смолата, како и за главниот состав на истата.

Начинот на изложената материја е особено достапен на работниците, бидејќи на поставените прашања се даваат јасни и потполни одговори.

Авторот, еден од нашите најдобри стручњаци-смолари, внесувачки во овој прирачник голем број на елементи од нашето домашно смоларење, во најголема мерка убаво ја обработил материјата изложена во оваа книга. Од оваа гледна токча, истата заслужува препорака и за нашите работници-смолари, како и раководители во овој шумско-производен сектор.

## Б. ПЕЈОСКИ